



СЛУ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издања: 191-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 2 декември 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. XX

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 1.500 — дин., а за странство 3.500 динара — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошта фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

645.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата, што се формираат според членот 7 став 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, на сојузниот буџет за 1964 година му се доделува износ од 600 милиони динари за регрес во областа на индустријата.

Средствата од ставот 1 на оваа точка ќе се употребат за исплата на регреси на претпријатијата за производство на хартија — за рого-хартијата испорачана на новинско-издавачките претпријатија и новинските установи почнувајќи од 11 септември 1964 година до 31 декември 1964 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 171/1

25 ноември 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

646.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 ноември 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 став 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, на Југословенската инвестициона банка ѝ се доделува износ од 15.000 милиони динари.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби

за давање привремен бескаматен кредит на Заедницата на Југословенските железници.

Заедницата на Југословенските железници ќе ги внесе средствата на кредитот од ставот 1 на оваа точка на „Сметката на заедничките транспортни приходи од превозот на патници и стоки при Заедницата на Југословенските железници“ за 1964 година.

3. Средствата на кредитот од точката 2 на оваа одлука Заедницата на Југословенските железници ќе ѝ ги врати на Југословенската инвестициона банка по донесувањето на одлуката за начинот на покривање на средствата што ќе недостигаат за работењето на Југословенските железници во 1964 година.

4. Средствата остварени со наплата на кредитот даден според оваа одлука Југословенската инвестициона банка ќе ги одобри во корист на стопанските резерви на федерацијата.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 157

26 ноември 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина:
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

647.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 ноември 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата, што се формираат според членот 7 став 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, на Југословенската инвестициона банка ѝ се доделува износ од 456 милиони динари.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Југословенската национална банка ќе ги употреби за кредитирање на Радио-телевизијата, Белград, за набавка на определена опрема.

Кредитот од ставот 1 на оваа точка Југословенската инвестициона банка ќе ѝ го одобри на Радио-телевизијата, Белград, со условите по кои банката

врши кредитирање на изградбата на основната мрежа на телевизиски предавници и телевизиски врски во Југославија.

3. Опремата што ќе ја набави Радио-телевизијата, Белград, од средствата на кредитот од точката 2 на оваа одлука, инвеститорот ќе ја опфати со програмата за изградба на четвртата етапа на основната мрежа на телевизиските предавници и телевизиски врски.

4. Средствата остварени со наплата на кредитот даден според оваа одлука Југословенската инвестициона банка ќе ги одобри во корист на стопанските резерви на федерацијата.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 181/1
26 ноември 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор, Осман Карабеговиќ, с. р. Претседател на Сојузниот собор, Мијалко Тодоровиќ, с. р.

648.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 1963 ГОДИНА

1. Се одобрува завршната сметка на Општиот инвестиционен фонд за 1963 година:

1) со состојба на вкупниот прилив и потрошок на средствата на фондот за 1963 година, и тоа со:
а) вкупни приходи од 516.477,1 милиони динари;
б) вкупни расходи од 521.568,3 милиони динари;
в) вишок на приходите на приходите од 5.091,2 милиони динари;

2) со состојба на билансот на фондот на 31 декември 1963 година, и тоа со:

а) вкупни средства од 2.077.837,1 милиони динари;
б) пласман на средствата од 2.196.658,6 милиони динари;

в) вкупен вишок на расходите над средствата на фондот од 118.821,5 милиони динари.

2. Вкупниот вишок на расходите над средствата на фондот од 118.821,5 милиони динари е покриен, и тоа:

1) вишокот на расходите според билансот на фондот на 31 декември 1962 година во износ од 113.730,3 милиони динари со посебен кредит од Народната банка според Одлуката за одобрување на завршната сметка на Општиот инвестиционен фонд за 1962 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/64);

2) вишокот на расходите на приходите во 1963 година во износ од 5.091,2 милиони динари — од средствата што се формираат врз основа на одредбата од ставот 3 на главата XV на Сојузниот општествен план за 1963 година, а кои се водат на посебна сметка на федерацијата кај Народната банка.

3. Вкупниот пласман на средствата на Фондот од точката 1 под 2 на оваа одлука во износ од

2.196.658,6 милиони динари се пренесува врз специјализираните банки и Народната банка согласно со одредбите од чл. 7 до 9 од Законот за употребата на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), и тоа:

1) на Југословенската инвестициона банка — во височина од 1.643.260,4 милиони динари;

2) на Југословенската земјоделска банка — во височина од 391.120,8 милиони динари;

3) на Југословенската банка за надворешна трговија — во височина од 124.155,2 милиони динари;

4) на Народната банка — во височина од 38.122,2 милиони динари.

Составен дел на билансот на Фондот на 31 декември 1963 година од точката 1 под 2 на оваа одлука сочинува и Прегледот за преносот на пласманот на средствата и на средствата на Општиот инвестиционен фонд врз специјализираните банки и Народната банка.

Се овластува сојузниот секретар за финансии, по потреба, да донесува поблиски прописи за спроведување на преносот на средствата на Фондот според ст. 1 и 2 од оваа точка врз специјализираните банки и Народната банка.

4. Наплатите на неосновано извршените исплати до 31 декември 1963 година од укинатиот Општ инвестиционен фонд и враќањето на погрешно наплатените приходи на тој фонд, до кои би дошло по 1 јануари 1964 година, ќе се вршат во корист односно на товар на средствата на федерацијата за финансирање на инвестициите во стопанството.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

АС бр. 168/1
25 ноември 1964 година
Белград

Сојузна скупштина

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор, Осман Карабеговиќ, с. р. Претседател на Сојузниот собор, Мијалко Тодоровиќ, с. р.

649.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈА НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ)

1. Се основа Комисија за координација на соработката помеѓу СФРЈ и СЕВ.

2. Комисијата за координација на соработката помеѓу СФРЈ и СЕВ ја сочинуваат претседател, кого го именува Сојузниот извршен совет и членови — претседателите на националните делегации за учество во работата на одделни комисии на СЕВ, претставници на Државниот секретаријат за надворешни работи и на Сојузната стопанска комора, што на предлог од Државниот секретаријат за на-

дворешни работи односно од Сојузната стопанска комора ги именува Сојузниот извршен совет.

3. Комисијата за координација на соработката помеѓу СФРЈ и СЕВ обезбедува единствено спроведување на политиката на СФРЈ во однос на СЕВ, ги разгледува предлозите од заинтересираните сојузни и други органи и организации во поглед на соработката со СЕВ и врши други работи во врска со таа соработка.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 162

13 ноември 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

650.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во смисла на чл. 1 и 4 од Спогодбата помеѓу владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Советот за заемна економска помош за учествување на СФРЈ во работата на органите на СЕВ, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ ПОСТОЈАНА МИСИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СОВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ)

1. Се основа Постојана мисија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Советот за заемна економска помош (СЕВ).

Постојаната мисија на СФРЈ при Советот за заемна економска помош (СЕВ) ја претставува владата на СФРЈ при СЕВ, ја следи работата на оваа организација во целина и за тоа ја известува владата на СФРЈ, се грижи за унапредувањето на соработката помеѓу СФРЈ и СЕВ и врши други работи што произлегуваат од учеството на СФРЈ во работата на органите на СЕВ.

2. Шефот на Постојаната мисија на СФРЈ при СЕВ го назначува и разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Службениците на Постојаната мисија ги назначува и разрешува Државниот секретаријат за надворешни работи.

3. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 163

13 ноември 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

651.

Врз основа на членот 41 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62) и членот 12 оддел II точка 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63), сојузниот секретар за индустрија и сојузниот секретар за труд пропишуваат

ПРАВИЛНИК

ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ ВО РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИМААТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ, КОТЛОВСКИ И ДРУГИ ЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ И САДОВИ ПОД ПРИТИСОК

I. Општа одредба

Член 1

Со овој правилник се определуваат стручната спрема и другите услови што треба да ги исполнуваат лицата кои во работни организации што имаат електроенергетски, котловски или други енергетски постројки, како и садови под притисок, вршат работи врзани за работата на тие постројки односно садови.

II. Работни места и работи на тие работни места

Член 2

Стручната спрема и другите услови што треба да ги исполнуваат лицата од членот 1 на овој правилник се определуваат за следните работни места:

- 1) раководител за експлоатација и одржување на машинскиот дел на термоенергетски и хидроенергетски постројки на енергетски објект (раководител на енергетски објект);
- 2) раководител за експлоатација и одржување на машинскиот дел на термоенергетски и хидроенергетски постројки (раководител на енергетска постројка);
- 3) машинист на парни турбини;
- 4) машинист на гасни турбини;
- 5) машинист на хидротурбини;
- 6) машинист на парни машини;
- 7) машинист на парни котли со автоматска команда;
- 8) машинист на мотори со внатрешно согорување;
- 9) машинист на компресорски станици;
- 10) машинист на црпни станици;
- 11) ракувач на парни котли со механизирано чинење оган;
- 12) ракувач на централно греење;
- 13) ракувач на парни котли со рачно чинење оган;
- 14) ракувач на мотори со внатрешно согорување;
- 15) ракувач на компресори;
- 16) ракувач на црпки;
- 17) ракувач на подвижни парни котли;
- 18) ракувач на гас-генератори;
- 19) огнар на централно греење;
- 20) полнач на садови со технички гасови.

Член 3

Работните места од членот 2 на овој правилник ги опфаќаат следните работи, и тоа:

- 1) раководител на енергетски објект — раководење на работите за експлоатација и одржување на машинскиот дел во термоенергетски и хидроенергетски објекти, во својство на технички директор, управник на погон односно раководител на машинската служба;

2) раководител на енергетска постројка — раководење и вршење на работите во врска со експлоатацијата и одржувањето на енергетските постројки, во својство на раководител на производство и поправка на енергетски постројки, раководител на смена односно раководител на одржувањето на енергетските постројки;

3) машинист на парни турбини — самостојно ракување со парни турбини од сите видови и јачини;

4) машинист на гасни турбини — самостојно ракување на гасни турбини од сите видови и јачини;

5) машинист на хидротурбини — самостојно ракување со црпи станици и со хидротурбини од сите видови и јачини;

6) машинист на парни машини — самостојно ракување со стабилни, полустабилни и подвижни (парни и клипни) машини;

7) машинист на парни котлови со автоматска команда — самостојно ракување со котли од сите видови и јачини, без оглед на видот на горивото и начинот на согорувањето;

8) машинист на мотор со внатрешно согорување — самостојно ракување со неподвижни и подвижни мотори (клипни и ротациони) со внатрешно согорување од сите видови и јачини, освен со сообраќајни средства;

9) машинист на компресорски станици — самостојно ракување со компресорски станици, со уреди за подготвување и производство на технички флуиди и разладни уреди од сите видови и јачини;

10) машинист на црпи станици — самостојно ракување на црпи станици и црпи од сите видови и јачини;

11) ракувач на парни котли со механизирано чинење оган — самостојно ракување со котли од сите видови и јачини, освен со котли со автоматска команда;

12) ракувач на централно греење — самостојно ракување со уреди за централно греење и со уреди за термоклиматизација од сите видови и јачини;

13) ракувач на парни котли со рачно чинење оган — самостојно ракување со котли од сите видови и јачини за цврсти горива и со котли до 2 t/h производство на пара, без оглед на видот на горивото и начинот на согорувањето, освен со котли со автоматска команда и со котли со механизирано чинење оган;

14) ракувач на мотор со внатрешно согорување — самостојно ракување со неподвижни мотори во јачина до 250 KS и со подвижни мотори од сите видови и јачини, освен со сообраќајни средства;

15) ракувач на компресори — самостојно ракување со стабилни компресори од сите видови со степен на набивање над 1,3 и со сила до 250 KS, без оглед на видот на погонот;

16) ракувач на црпи — самостојно ракување со црпи од сите видови до 250 KS, без оглед на видот на погонот;

17) ракувач на подвижни парни котли — самостојно ракување со подвижни полустабилни котли од сите видови за цврсти горива, со котли до 2 t/h производство на пара без оглед на видот на горивото и начинот на согорувањето и со котли за централно греење со капацитет од 10⁶ KCAL/h;

18) ракувач на гас-генератори — самостојно ракување со гас-генератори од сите видови и јачини;

19) огнар на централно греење — самостојно чинење оган на котли за централно греење (до 0.5 AT или до 110° C), без оглед на видот на горивото и начинот на согорувањето, со инсталиран капацитет од 10⁶ KCAL/h;

20) полнач на садови со технички гасови — самостојно полнење со технички гасови и складирање на такви гасови.

III. Стручна спрема и други услови за вршење работи на определени работни места

Член 4

Работите на раководител на енергетски објект може да ги врши:

1) дипломиран машински инженер за енергетика, кој поминал една година на практична работа вршејќи работи на експлоатација и одржување на машинскиот дел на термоенергетски и хидроенергетски постројки во енергетски објекти, со инсталирана сила над 5 MW односно над 50 t/h производство на пара;

2) дипломиран машински инженер кој поминал две години на практична работа вршејќи работи на експлоатација и одржување на машинскиот дел на термоенергетски и хидроенергетски постројки во енергетски објекти, со инсталирана сила над 5 MW односно над 50 t/h производство на пара;

3) раководител на енергетска постројка, кој поминал пет години на практична работа вршејќи работи на експлоатација и одржување на машинскиот дел на термоенергетски и хидроенергетски постројки во енергетски објекти, со инсталирана сила до 10 MW или до 100 t/h производство на пара, односно во енергетски објекти со компресори и разладни уреди до 3 MW.

Член 5

Работите на раководител на енергетска постројка може да ги врши:

1) машински инженер за термотехника, кој поминал една година на практична работа вршејќи работи на експлоатација и одржување на машинскиот дел на термоенергетски и хидроенергетски постројки во енергетски објекти;

2) машински инженер кој поминал две години на практична работа вршејќи работи на експлоатација и одржување на машинскиот дел на термоенергетски и хидроенергетски постројки во енергетски објекти;

3) машинист на парни турбини, кој поминал четири години на самостојна практична работа вршејќи работи на машинист;

4) машинист на гасни турбини, кој поминал четири години на самостојна практична работа вршејќи работи на машинист;

5) машинист на хидротурбини, кој поминал пет години на самостојна практична работа вршејќи работи на машинист;

6) машинист на компресорски станици, кој поминал пет години на самостојна практична работа вршејќи работи на машинист.

Член 6

Работите на машинист на парни турбини може да ги врши машинист на парен котел со автоматска команда, кој по практична работа од две години во производството и на поправки на парни турбини односно на ракување под надзор со парни турбини, од кои најмалку шест месеци на ракување со парни турбини, ќе положи соодветен стручен испит.

Член 7

Работите на машинист на гасни турбини може да ги врши машинист на парен котел со автоматска команда, кој по практична работа од две години во производството и на поправки на гасни или парни турбини односно на ракување под надзор со гасни или парни турбини, од кои најмалку шест месеци на ракување со гасни турбини, ќе положи соодветен стручен испит.

Член 8

Работите на машинист на хидротурбини може да ги врши:

1) работник со стручно образование на квалификуван машинбравар, бравар, металостругар или

автомеханичар, кој по практична работа од три години во производството или на поправки на хидротурбини односно на ракување под надзор со хидротурбини, од кои најмалку шест месеци на ракување со хидротурбини, ќе положи соодветен стручен испит;

2) работник со стручно образование на квалификуван работник што го даваат електростопански училишта од машински смер, кој по практична работа од две години во производството или на поправки на хидротурбини односно на ракување под надзор со хидротурбини, од кои најмалку шест месеци на ракување со хидротурбини, ќе положи соодветен стручен испит;

3) машински техничар кој по практична работа од две години во производството или на поправки на хидротурбини односно на ракување под надзор со хидротурбини, од кои најмалку три месеци на ракување со хидротурбини, ќе положи соодветен стручен испит;

4) работник со стручно образование на висококвалификуван работник што го даваат училиштата за висококвалификуван работник од енергетски смер, кој по една година практична работа на ракување под надзор со хидротурбини ќе положи соодветен стручен испит;

5) машинист на гасни односно парни турбини, кој по практична работа од една година на ракување под надзор со хидротурбини ќе положи соодветен стручен испит;

6) машинист на црпна станица, кој по практична работа од една година на ракување под надзор со хидротурбини ќе положи соодветен стручен испит.

Член 9

Работите на машинист на парни машини може да ги врши ракувач на парен котел со рачно чинење оган, кој има стручно образование на квалификуван котлар, бравар, машинбравар, металостругар или автомеханичар и кој по практична работа од две години во производството или на поправки на парни машини односно на ракување под надзор со парни машини, од кои најмалку шест месеци на ракување со парни машини, ќе положи соодветен стручен испит.

Член 10

Работите на машинист на парни котли со автоматска команда може да ги врши:

1) работник со стручно образование на квалификуван котлар, машинбравар, бравар, металостругар или автомеханичар, кој по практична работа од три години во производството или на поправки на котли односно на ракување под надзор со парни котли, од кои најмалку девет месеци на ракување со парни котли со механизирани чинење оган и три месеци на ракување со котли со автоматска команда, ќе положи соодветен стручен испит;

2) работник со стручно образование на квалификуван работник што го даваат електростопанските училишта од машински смер, кој по практична работа од две години во производството или на поправки на парни котли односно на ракување под надзор со парни котли со механизирани чинење оган и со автоматска команда, од кои најмалку три месеци на ракување со парни котли со автоматска команда, ќе положи соодветен стручен испит;

3) машински техничар кој по практична работа од две години во производството или на поправки на парни котли односно на ракување под надзор со парни котли, од кои најмалку три месеци на ракување со парни котли со автоматска команда, ќе положи соодветен стручен испит;

4) работник со стручно образование на висококвалификуван работник што го даваат училиштата

за висококвалификуван работник од енергетски смер, кој по една година практична работа на ракување под надзор со парни котли со механизирани чинење оган и со автоматска команда, од кои најмалку три месеци на ракување со парни котли со автоматска команда, ќе положи соодветен стручен испит;

5) ракувач на парен котел со механизирани чинење оган, кој има стручно образование на котлар, машинбравар, бравар, металостругар или автомеханичар и кој по практична работа од три месеци на ракување под надзор со парни котли со автоматска команда ќе положи соодветен стручен испит.

Член 11

Работите на машинист на мотори со внатрешно согорување може да ги врши:

1) работник со стручно образование на квалификуван машинбравар, бравар, металостругар, автомеханичар или автоелектромеханичар, кој по практична работа од три години во производството или на поправки на мотори со внатрешно согорување над 250 KS односно на ракување под надзор со тие мотори, од кои најмалку шест месеци на ракување со тие мотори, ќе положи соодветен стручен испит;

2) ракувач на мотори со внатрешно согорување, кој има стручно образование на квалификуван машинбравар, бравар, металостругар или автомеханичар и кој по една година практична работа на ракување под надзор со неподвижни мотори со внатрешно согорување од над 250 KS ќе положи соодветен стручен испит;

3) ракувач на плински генератори, кој има стручно образование на квалификуван бравар, машинбравар, металостругар или автомеханичар и кој по една година практична работа на ракување под надзор со мотори со внатрешно согорување од над 250 KS ќе положи соодветен стручен испит.

Член 12

Работите на машинист на компресорска станица може да ги врши:

1) работник со стручно образование на квалификуван машинбравар, бравар, металостругар, автомеханичар или автоелектромеханичар, кој по практична работа од три години во производството или на поправки на компресори и нивни уреди односно на ракување под надзор со компресорски станици, од кои најмалку шест месеци на ракување со компресорски станици, ќе положи соодветен стручен испит;

2) ракувач на компресори, кој има стручно образование на квалификуван машинбравар, бравар, металостругар, автомеханичар или автоелектромеханичар и кој по практична работа од една година на ракување под надзор со компресорски станици со капацитет над 10.000 m³/h, степен на бивање 1,3 односно со инсталирани разладни машини над 50.000 KCAL/h ќе положи соодветен стручен испит.

Член 13

Работите на машинист на црпни станици може да ги врши:

1) работник со стручно образование на квалификуван машинбравар, бравар, металостругар, водоинсталатер или автомеханичар, кој по практична работа од три години во производството или на поправки на црпки (клипни или ротациони) и нивни уреди односно на ракување под надзор со црпни станици, од кои најмалку шест месеци на ракување со црпни станици со сила од над 250 KS, ќе положи соодветен стручен испит;

2) ракувач на црпки, кој има стручно образование на машинбравар, бравар, металостругар, во-

доинсталатер или автомеханичар и кој по практична работа од една година на ракување под надзор со црпи станици со сила од над 250 KS ќе положи соодветен стручен испит.

Член 14

Работите на ракувач на парни котли со механизано чинење оган може да ги врши:

1) работник со стручно образование на квалификуван машинбравар, металостругар, котлар или ковач, кој по практична работа од три години во производство или на поправки на котли односно на ракување под надзор со котли, од кои најмалку една година на ракување со котли со механизано чинење оган, ќе положи соодветен стручен испит;

2) работник со стручно образование на квалификуван работник што го даваат електростопанските училишта од машински смер, кој по една година на практична работа на ракување под надзор со парни котли со механизано чинење оган ќе положи соодветен стручен испит;

3) работник со стручно образование на висококвалификуван работник што го даваат училишта за висококвалификувани работници од енергетски смер, кој поминал една година на практична работа на ракување под надзор со парни котли со механизано чинење оган;

4) ракувач на парен котел со рачно чинење оган, кој има стручно образование на квалификуван котлар, бравар, машинбравар, металостругар или ковач и кој по практична работа од една година на ракување под надзор со котли со механизано чинење оган ќе положи соодветен стручен испит.

Член 15

Работите на ракувач на централно греење може да ги врши:

1) работник со стручно образование на квалификуван котлар, ковач, машинбравар, бравар, металостругар, автомеханичар, водоинсталатер или инсталатер на централно греење, кој по практична работа од три години во производството или на поправки на уреди за централно греење и термостатизација односно на ракување под надзор со централно греење, од кои најмалку шест месеци на ракување со централно греење со капацитет од над 10^6KCAL/h , ќе положи соодветен стручен испит;

2) огнар на централно греење, кој има стручно образование на квалификуван котлар, ковач, машинбравар, бравар, металостругар, автомеханичар, водоинсталатер или инсталатер на централно греење и кој по практична работа од една година на ракување под надзор со централно греење со капацитет од над 10^6KCAL/h ќе положи соодветен стручен испит.

Член 16

Работите на ракувач на парен котел со рачно чинење оган може да ги врши:

1) полуквалификуван котлар, ковач, машинбравар, бравар или металостругар, кој по практична работа од две години во производството или на поправки на котли односно на чинење оган на стабилни котли под надзор со рачно или комбинирано (рачномеханизирано) чинење оган, од кои најмалку три месеци на чинење оган на тие парни котли, ќе положи соодветен стручен испит;

2) работник кој по практична работа од три години во производството или на поправки на котли односно на чинење оган на стабилни котли под надзор ќе положи соодветен стручен испит.

Член 17

Работите на ракувач на мотори со внатрешно согорување може да ги врши:

1) полуквалификуван машинбравар, бравар, металостругар или автомеханичар, кој по практична работа од две години во производството или на поправки на мотори со внатрешно согорување односно на ракување со тие мотори под надзор, од кои најмалку шест месеци на ракување со тие мотори, ќе положи соодветен стручен испит;

2) работник кој по практична работа од три години во производството или на поправки на мотори со внатрешно согорување односно на ракување со тие мотори под надзор, освен со сообраќајни средства од кои најмалку шест месеци на ракување со тие мотори, ќе положи соодветен стручен испит.

Член 18

Работите на ракувач на компресори може да ги врши:

1) полуквалификуван машинбравар, бравар, металостругар или автомеханичар, кој по практична работа од две години во производството или на поправки на компресори односно на ракување со компресори под надзор, од кои најмалку шест месеци на ракување со компресори, ќе положи соодветен стручен испит;

2) полнач на садови со технички гасови, кој по практична работа од една година на ракување со компресори под надзор ќе положи соодветен стручен испит;

3) работник кој по практична работа од три години во производството или на поправки на компресори односно на ракување со компресори под надзор, од кои најмалку шест месеци на ракување со компресори, ќе положи соодветен стручен испит.

Член 19

Работите на ракувач на црпи може да ги врши:

1) полуквалификуван машинбравар, бравар, металостругар, автомеханичар, или водоинсталатер, кој по практична работа од осумнаесет месеци во производството или на поправки на црпи односно на ракување со црпи под надзор, од кои најмалку шест месеци на ракување со црпи, ќе положи соодветен стручен испит;

2) работник кој по практична работа од две години во производството или на поправки на црпи односно на ракување со црпи под надзор, од кои најмалку шест месеци на ракување со црпи, ќе положи соодветен стручен испит.

Член 20

Работите на ракувач на подвижни парни котли може да ги врши:

1) полуквалификуван котлар, ковач, машинбравар, бравар или металостругар, кој по практична работа од осумнаесет месеци во производството или на поправки на подвижни или полустабилни парни котли односно на ракување со такви котли или со централно греење под надзор, од кои најмалку шест месеци на ракување со подвижни или полустабилни парни котли односно со централно греење, ќе положи соодветен стручен испит;

2) работник кој по практична работа од две години во производството или на поправки на подвижни или полустабилни парни котли односно на ракување со такви котли или со централно греење под надзор, од кои најмалку шест месеци на ракување со подвижни или полустабилни парни котли или со централно греење, ќе положи соодветен стручен испит.

Член 21

Работите на ракувач на гас-генератори може да ги врши:

1) полуквалификуван машинбравар, бравар, металостругар или автомеханичар, кој по практична работа од две години во производството или на поправки на гас-генератори односно на ракување со гас-генератори под надзор, од кои најмалку шест месеци на ракување со гас-генератори, ќе положи соодветен стручен испит;

2) работник кој по практична работа од три години во производството или на поправки на гас-генератори односно на ракување со гас-генератори, под надзор, од кои најмалку шест месеци на ракување со гас-генератори, ќе положи соодветен стручен испит.

Член 22

Работите на огнар на централно греење може да ги врши:

1) полуквалификуван котлар, ковач, бравар, машинбравар, механичар или полуквалификуван стругар, кој по практична работа од осумнаесет месеци во производството или на поправки на парни котли односно на чинење оган на парни котли под надзор, од кои најмалку шест месеци на чинење оган на парни котли, ќе положи соодветен стручен испит;

2) работник кој по три години практична работа во производството или на поправки на парни котли односно на чинење оган на парни котли под надзор, од кои најмалку шест месеци на чинење оган на парни котли, ќе положи соодветен стручен испит.

Член 23

Работите на полнач на садови со технички гасови може да ги врши:

1) полуквалификуван работник од хемиска или метална струка, кој по практична работа од две години на складирање и полнење садови со технички гасови под надзор, ќе положи соодветен стручен испит;

2) работник кој по практична работа од три години на складирање односно полнење садови со технички гасови под надзор, ќе положи соодветен стручен испит.

Член 24

Стручните испити кои според одредбите од овој правилник се предвидени за вршење работи на определени работни места, се полагаат пред испитните комисии што ги формира републичкиот секретаријат за индустрија.

Составот и начинот на работата на испитните комисии, начинот на пријавувањето на кандидатите, како и начинот на полагањето на стручните испити, се определуваат со републички прописи.

Стручните испити се полагаат според програмата што ја донесува Сојузниот секретаријат за индустрија и која е составен дел на овој правилник.

IV. Преодни одредби**Член 25**

На работниците што положили стручен испит според Правилникот за полагање испит за ракувач на парни мотори и котловски постројки III број 22.648 од 16 јуни 1933 година, им се признава стручната спрема потребна според одредбите од овој правилник за вршење на следните работи, и тоа:

1) работи на машинист на парни турбини — на работник кој положил стручен испит за машинист I на парни мотори и котловски постројки;

2) работи на машинист на парни машини — на работник кој положил стручен испит за машинист II на парни мотори и котловски постројки;

3) работи на машинист на парни котли со автоматска команда — на работник кој положил стручен испит за огнар на котловски постројки, ако има и стручно образование на квалификуван котлар, бравар, машинбравар, металостругар или автомеханичар;

4) работи на ракувач на парни котли со рачно чинење оган — на работник кој положил стручен испит за огнар на локомотиви.

Член 26

На работниците што положили стручен испит според Правилникот за квалификациите потребни за ракување со парни машини и турбини, со котловски постројки, со мотори со внатрешно согорување (освен со сообраќајни средства) и со водни турбини, и за здобивање со тие квалификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/55 и 43/55), им се признава стручната спрема потребна според одредбите од овој правилник за вршење следните работи, и тоа:

1) работи на машинист на парни машини — на работник кој положил стручен испит за машинист на парни машини и парни турбини, на машинист на парни машини односно на ракувач на подвижни парни машини;

2) работи на машинист на парни турбини — на работник кој положил стручен испит за машинист на парни турбини;

3) работи на машинист на мотори со внатрешно согорување — на работник кој положил стручен испит за машинист на мотори со внатрешно согорување;

4) работи на машинист на парни котли со автоматска команда — на работник кој положил стручен испит за ракувач на парни котли со автоматска термичка команда;

5) работи на ракувач на парни котли со рачно чинење оган — на работник кој положил стручен испит за ракувач на парни котли со рачно чинење оган односно за ракувач на локомотиви за вршидаба на плодови;

6) работи на ракувач на подвижни парни котли — на работник кој положил стручен испит за ракувач на подвижни парни котли.

Член 27

На работниците што се здобиле со определени звања според Правилникот за здобивањето и признавањето на звањата на членовите на посадата на трговската морнарица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/58, 52/60 и 41/61), им се признава, по три месеци ракување со определени постројки под надзор, стручната спрема потребна според одредбите од овој правилник за вршење на следните работи, и тоа:

1) работи на машинист на парна турбина, машинист на парни машини односно машинист на мотори со внатрешно согорување — на работник кој се здобил со звањето поморски машинист од I класа;

2) работи на машинист на парни машини, машинист на мотори со внатрешно согорување односно ракувач на котел со механизано чинење оган — на работник кој се здобил со звањето поморски машинист од III или II класа;

3) работи на машинист на мотори со внатрешно согорување — на работник кој се здобил со звањето бродски машиноводач;

4) работи на ракувач на мотори со внатрешно согорување — на работник кој се здобил со звањето бродски моторист;

5) работи на ракувач на парни котли со рачно чинење оган — на работник кој се здобил со звањето бродски огнар.

Член 28

На работниците што се здобиле со определени звања според Правилникот за стекнување и признавање на звања на членовите на посада на пловила за внатрешна пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60 и 33/62), им се признава, по три месеци ракување со определени постројки под надзор, стручната спрема потребна според одредбите од овој правилник за вршење на следните работи, и тоа:

- 1) работи на машинист на парни машини односно машинист на мотори со внатрешно согорување — на работник кој се здобил со звањето машинист на внатрешна пловидба од I класа;
- 2) работи на ракувач на мотори со внатрешно согорување — на работник кој се здобил со звањето бродски моторист;
- 3) работи на ракувач на парни котли со рачно чинење оган — на работник кој се здобил со звањето бродски огнар.

Член 29

На работниците што се здобиле со определена стручна спрема со Правилникот за стручната спрема на работниците од определени занимања на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/63), им се признава, по три месеци ракување со определени постројки под надзор, стручната спрема потребна според одредбите од овој правилник за вршење на следните работи, и тоа:

- 1) работи на машинист на парни машини — на работник кој се здобил со стручна спрема на машинист на парни локомотиви;
- 2) работи на ракувач на парни котли со рачно чинење оган — на работник кој се здобил со стручната спрема огнар на парни локомотиви.

Член 30

На работниците што завршиле машинско подофицирско училиште им се признава, по три месеци ракување со определени постројки под надзор, стручната спрема потребна според одредбите од овој правилник за вршење оние работи за кои се оспособени.

Член 31

На работниците што се здобиле со стручна спрема на полуквалификуван, квалификуван односно висококвалификуван работник според Правилникот за квалификациите потребни за ракување со парни машини и турбини, со котловски постројки, со мотори со внатрешно согорување (освен со сообраќајни средства) и со водни турбини, и за здобивање со тие квалификации, им се признава соодветен степен на стручно образование.

Член 32

До пропишувањето на програмата за полагање стручни испити (член 24), стручниот испит ќе се полага според градивото на стручно-теорискиот и практичниот дел на програмата на предметите за испитите за ракувачи на парни турбини, парни машини, парни котли, мотори со внатрешно согорување и водни турбини (Прилог на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/55) која е составен дел на Правилникот за квалификациите потребни за ракување со парни машини и турбини, котловски постројки, со мотори со внатрешно согорување (освен со сообраќајни средства) и за здобивањето со тие квалификации.

V. Завршни одредби

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за квалификациите потребни за ракување со парни машини и турбини, со котловски постројки, со мотори со внатрешно согорување (освен со сообраќајни

средства) и со водни турбини и за здобивање со тие квалификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/55 и 43/55).

Член 34

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 311.1/35

24 ноември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија,

Филип Бајковиќ, с. р.

Сојузен секретар за труд,

Ристо Џунов, с. р.

652.

Врз основа на членот 54а став 3 од Законот за регулирање на деловните односи на пазарот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62 и 53/62), државниот секретар за народна одбрана издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ШТО ГИ ВРШАТ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА, А КОИ СЕ СМЕААТ КАКО ВОЕНА ТАЈНА

1. Како воена тајна, во смисла на членот 54а од Законот за регулирање на деловните односи на пазарот, се сметаат документите и податоците кои се однесуваат на работите што ги врши стопанска организација за потребите на Југословенската народна армија, и тоа: склучени договори, дописувачка, соопштенија и документација кои содржат податоци за изработката, количината и видот на стоките што се испорачуваат односно за услугите што се вршат за Југословенската народна армија, како и податоците за диспозицијата (за корисникот во состав на Југословенската народна армија) и за времето на испораката на стоките односно за извршување на услугите на Југословенската народна армија.

Како воена тајна, во смисла на ставот 1 од оваа точка, се сметаат и други документи и податоци што воениот орган во својата дописувачка со стопанската организација посебно ќе ги означат како воена тајна.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 74

5 ноември 1964 година

Белград

Државен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

653.

Врз основа на членот 8 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62), сојузниот секретар за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАКААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ

1. Во Списокот на производите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените („Службен

лист на СФРЈ“, бр. 51/63, 2/64, 12/64, 16/64, 25/64, 39/64 и 43/64) во одделот I во гранката 123 по одредбата под 5 се додава нова одредба под 6, која гласи:

„6) амбалажа од бранеста лепенка“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1451/1

25 ноември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

654.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА СТАТИСТИЧКИТЕ МЕТОДИ НА КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТОТ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Примена на статистички методи во индустријата:

Контрола на стабилноста на производниот процес. Општ дел — — JUS A.A.2.020

Контрола на стабилноста на производниот процес по истекот на одреден период — — — JUS A.A.2.021

Контрола на стабилноста на производниот процес во текот на производството — — — — JUS A.A.2.022

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 април 1965 година.

Бр. 14-7606/1

23 ноември 1964 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

655.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СВРТНИЦИ НА ШИНСКИОТ СООБРАКАЈ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Свртници поставачи за нормален колосек:

Диспозиција — — — — — JUS P.B.2.010
Фундамент — — — — — JUS P.B.2.011

Оска — — — — — JUS P.B.2.012
Прстен со палец — — — — — JUS P.B.2.013
Вилушка — — — — — JUS P.B.2.014
Вертикална оска — — — — — JUS P.B.2.015
Подложна плочка — — — — — JUS P.B.2.016
Носач на светилка — — — — — JUS P.B.2.017
Сворник — — — — — JUS P.B.2.018
Лост за повлекување потезен стап — — — — — JUS P.B.2.019
Лост на тег — — — — — JUS P.B.2.020
Тег — — — — — JUS P.B.2.021
Рачка на тег — — — — — JUS P.B.2.022

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 21-6402

23 ноември 1964 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

656.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ШУМСКО СЕМЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Семе од иглолисници:

Никулчавост и енергија на никне-

њето на семето — — — — — JUS D.Z.1.104

Виталитет на семето — — — — — JUS D.Z.1.105

Влажност на семето — — — — — JUS D.Z.1.107

Семе од листокапи:

Видови — — — — — JUS D.Z.1.130

Квалитет — — — — — JUS D.Z.1.131

Земање мостри — — — — — JUS D.Z.1.132

Чистота на семето — — — — — JUS D.Z.1.133

Никулчавост и енергија на никне-

њето на семето — — — — — JUS D.Z.1.134

Виталитет на семето — — — — — JUS D.Z.1.135

Утврдување на заразата на семето со

габи — — — — — JUS D.Z.1.138

Утврдување на заразата на семето со

инсекти — — — — — JUS D.Z.1.139

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 06-7604/1

23 ноември 1964 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

657.

Врз основа на членот 4 став 1, и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПОДИГАЊЕТО НА ШУМИТЕ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Репродуктивен материјал од тополи.
Ожиленица — — — — — JUS D.Z2.101
Репродуктивен материјал од тополи.
Прачка од ожиленица — — — JUS D.Z2.102
Садници од тополи — — — — — JUS D.Z2.104

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 06-7603/1
23 ноември 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

658.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ШУМИТЕ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Тркалесто техничко дрво. Ситно техничко дрво — — — — — JUS D.B3.020
Тркалесто техничко дрво. Стапови JUS D.B3.022
Резонантно дрво. Иглолисници — — — JUS D.B3.023

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1965 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Тркалесто техничко дрво. — Ситно техничко дрво — — — — — JUS D.B3.020
донесен со Решението за југословенските стандарди за необработено и обработено дрво („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/55).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 31 март 1965 година.

Бр. 06-7605/1
23 ноември 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

659.

Врз основа на членот 4 став 1, и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ДРВО И ПЛОЧИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на дрво. Цврстина според Јанки — — — — — JUS D.A1.054
Испитување на лесонит-плочи според Јанки — — — — — JUS D.A1.088
Испитување плоча од иверици. Мерење грешки — — — — — JUS D.A1.101

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 06-7600/1
23 ноември 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

660.

Врз основа на членот 4 став 1, и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМБАЛАЖА ОД ДРВО**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Амбалажа од дрво:
Сандак за сирење — — — — — JUS D.F1.406
Сандак за путер и конзерви. Тип А JUS D.F1.407
Сандак за путер и конзерви. Тип Б JUS D.F1.408
Отворена плитка летварица — — — JUS D.F1.409
Сандак за маст — — — — — JUS D.F1.410
Плитка летварица за праски — — — JUS D.F1.411
Голема плитка летварица за праски JUS D.F1.412

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 06-7599/1
23 ноември 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

661.

Врз основа на членот 4 став 1, и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВЕЗНИЦИ НА ДРВА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Везници на дрва. Запчесто врзување

по должина — — — — — JUS D.E1.010

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 06-7601/1

23 ноември 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

662.

Врз основа на членот 4 став 1, и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА- СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Чисти хемикалии:

Калијумјодид — — — — — JUS H.G2.051

Натриумкарбонат, безводен — — — — — JUS H.G2.052

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 22-7607/1

23 ноември 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

663.

Врз основа на членот 4 став 1, и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА- СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГУМА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Физикални испитувања на гума. О-
пределување на грајната дефор-
мација со набивање на определена
височина — — — — — JUS G.S2.130

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 24-7612/1

23 ноември 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

664.

Врз основа на членот 4 став 1, и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИГАЛКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Поделба во погонски класи — — — — — JUS M.D1.020

Називни носивости — — — — — JUS M.D1.021

Височини на дигањето — — — — — JUS M.D1.022

Работни брзини — — — — — JUS M.D1.023

Распони — — — — — JUS M.D1.024

Пресметка на јажиња, тапаните и ја-
жници. Општи насоки — — — — — JUS M.D1.070

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1966 година.

Бр. 11-7613/1

23 ноември 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точката 2 од Одлуката за основање Постојана мисија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Советот за заемна економска помош (СЕВ) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/64), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СОВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ)

За шеф на Постојаната мисија на СФРЈ при Советот за заемна економска помош (СЕВ) се назна-

чува Вуица Гаинович, државен потсекретар во Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 75
13 ноември 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за основање Комисија за координација на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Советот за заемна економска помош (СЕВ) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/64), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА КООРДИНАЦИЈА НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ)

I

За претседател и членови на Комисијата за координација на соработката помеѓу СФРЈ и СЕВ, се именуваат и тоа:

за претседател

1. др Јоже Брилеј, член на Сојузниот извршен совет

за членови:

2. Воин Гузина, помошник државен секретар за надворешни работи

3. Душан Драгосавац, потпретседател на Сојузната стопанска комора.

II

Во состав на Комисијата, како членови, влегуваат и претседателите на националните делегации за учество во работата на постојаните комиси на СЕВ.

Б. бр. 76
13 ноември 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 29 од 28 октомври 1964 година објавува:

Одлука за одобрување завршната сметка на Општествениот инвестиционен фонд на Социјалистичка Република Црна Гора за 1963 година

Одлука за распределба на средствата наменети за јавни патишта во 1964 година;

Заклучок за движењето на стопанството за периодот јануари-август 1964 година и некои актуелни стопански проблеми;

Наредба за примена на Одлуката за определувањето на премија за кравјо млеко во 1964 година;

Правилник за уредувањето, одржувањето, пописот и евиденцијата на гробиштата и гробовите на југословенски борци

СОДРЖИНА:

	Страна
645. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — —	829
646. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — —	829
647. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — —	829
648. Одлука за одобрување на завршната сметка на Општиот инвестиционен фонд за 1963 година — — — — —	830
649. Одлука за основање Комисија за координација на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Советот за заемна економска помош (СЕВ) — — — — —	830
650. Одлука за основање Постојана мисија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Советот за заемна економска помош (СЕВ) — — — — —	831
651. Правилник за стручната спрема и другите услови за вршење работи во работни организации што имаат електроенергетски, котловски и други енергетски постројки и садови под притисок — — — — —	831
652. Наредба за определување на документите и податоците што се однесуваат на работите што ги вршат стопански организации за потребите на Југословенската народна армија, а кои се сметаат како воена тајна — — — — —	836
653. Наредба за дополнување на Списокот на производите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените — — — — —	836
654. Решение за југословенските стандарди од областа на статистичките методи на контролата на квалитетот — — — — —	837
655. Решение за југословенските стандарди за свртници на шинскиот сообраќај — — — — —	837
656. Решение за југословенските стандарди за шумско семе — — — — —	837
657. Решение за југословенските стандарди од областа на подигањето на шумите — — — — —	838
658. Решение за југословенските стандарди од областа на експлоатацијата на шумите — — — — —	838
659. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на дрво и плочи — — — — —	838
660. Решение за југословенските стандарди за амбалажа од дрво — — — — —	838
661. Решение за југословенскиот стандард за везници на дрва — — — — —	839
662. Решение за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија — — — — —	839
663. Решение за југословенскиот стандард од областа на испитувањето на гума — — — — —	839
664. Решение за југословенските стандарди за индустриски дигалки — — — — —	839

Издава Нормална уставова „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубомир Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Вгчз на Белградскиот графички завод, Белград